



РЕФЕРЕНТЕН БРОЈ НА ОГЛАСОТ

Лични податоци

Име и презиме
Адреса
Телефон
Факс
Е-пошта

**Злате Димовски**

**Идризово бб**

**02 2546 211**

**zdimovski@fb.uklo.edu.mk**

Националност
--------------

Македонец

Датум на раѓање
Пол

02.10.1966

Машки

РАБОТНО ИСКУСТВО

• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и одговорности

1992-2004

МВР на РМ

Оперативен работник, раководител

• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и одговорности

2004- 2008

Полициска академија- Скопје

Предавач, асистент, наставник на високо образование

• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и одговорности

2008-

Факултет за безбедност- Скопје

Наставник на високообразовна институција, продекан за наставно-научни прашања

• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот
• Област на работа или сектор
• Позиција
• Главни активности и одговорности

• Датум (од - до)	
• Име и адреса на работодавачот	
• Област на работа или сектор	
• Позиција	
• Главни активности и одговорности	
<b>ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ</b>	
• Датум (од – до)	2006
• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката	Институт за социолошки и политичко- правни науки- Скопје
• Главни предмети/професионални вештини опфатени со обуката	Тероризам
• Стекната квалификација	Доктор по социолошки науки
• Степен во националната класификација (доколку има)	
• Датум (од – до)	2002
• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката	Факултет за безбедност- Скопје
• Главни предмети/професионални вештини опфатени со обуката	Недозволена трговија со оружје, муниција и распрскувачки материји и тероризам
• Стекната квалификација	Магистар на безбедносни науки
• Степен во националната класификација (доколку има)	
• Датум (од – до)	1987-1991
• Назив и вид на организацијата во која сте го стекнале образованието и обуката	Факултет за безбедност- Скопје
• Главни предмети/професионални вештини опфатени со обуката	
• Стекната квалификација	Дипломиран криминалист
• Степен во националната класификација (доколку има)	
<b>ПРЕДЕВАЧ ПО ПОКАНА</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Филозовски факултет, институт за одбрана и мир- Скопје</li> <li>• Интернационален универзитет- Нови Пазар, департман- Ниш, Република Србија</li> </ul>

**ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ**

Здобиеени во текот на животот и кариерата, но кои не се покриени со формални сертификати и дипломи.

МАЈЧИН ЈАЗИК

**ДРУГИ ЈАЗИЦИ**

- Читање
- Пишување
- Говорење

**СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ**

Живеење и работење со други луѓе во мултикултурни средини, во ситуации каде што комуникацијата е важна и ситуации каде што тимската работа е неопходна (на пример култура и спорт) итн.

**ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ**

Координација и администрација на луѓе, проекти и буџети; на работно место, волонтерска работа (на пример култура и спорт) и дома, итн.

**ТЕХНИЧКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ**

Работа со компјутери, специфични типови на опрема, машини, итн.

**УМЕТНИЧКИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ**

Музика, пишување, дизајн, итн.

**ДРУГИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ**

Способности што не се споменати погоре.

**ВОЗАЧКА-И ДОЗВОЛА-И**

**ДОПОЛНИТЕЛНИ ПОДАТОЦИ**

**ПРОЕКТИ:**

**Македонски**

Англиски	Руски	Бугарски	Српски/Хрватски
одлично		добро	Одлично
одлично		добро	Одлично
добро		добро	одлично

Да

В – категорија

- 1.Твининг проект- Полициска аќдемија
- 2.ИОМ- трговија со луѓе
3. ОБСЕ- заштита на сведоци

**Книги:**

- 1.Криминалистичка методика- Република Србија
- 2.Тероризам
- 3.Меѓународен тероризам
4. Прирачник криминалистичко разузнавање
5. Недозволено држење оружје, муниција и распрскувачки материи поврзано со тероризмот

**ИНТЕРНИ ИЗДАНИЈА:**

**УРЕДНИК НА ИЗДАНИЈА**

**СТАТИИ**

- Меѓународна конференција „International conference of experts on combating drugs – national drug strategy- pillar:supply reduction,,- Меѓународната соработка во борбата против организираниот криминал, со посебен осврт на борбата против незаконската трговија со дрога- МВР на РМ, Охрид, јуни, 2011

-- „ The role of Interpol in fight against trafficking in cultural goods and natural rarities,, - International conference- Police academy- Belgrade, Tara, 2011

- „Intelligence process as a key link in the fight against terrorism,,,- Меѓународна конференција, Факултет за безбедност, Охрид, 2011

- „Maze of financial assets in the process of money laundering in the function of the financing of terrorism,,,- Medjunarodna naucnostrucna konferencija, Banja Luka, 2011 godina,

-- „ Security dimenzions of contemporary trends of human trafficking,,,- Medjunarodna naucnostrucna konferencija, Policijska akademija- Beograd, 2011 godina

- Specifics of the intelligence agency of the Republic of Macedonia and its working methods- NBP- Журнал за криминалистику и право, Београд, 2011

- „ Reasons and factors for the occurrence of economic and financial crimes in the post-recesion period,,,- international conference- „ The economy and bussines in post recession,,,- Prilep, RM , 10. 2010;

- „ Меѓународни уговори за размену разузнавачких (обавештајних) информација у борби против транснационалног криминалитета,,,- Меѓународен научен собир-„, Меѓународна и национална сурадња и координација у супротстављању криминалитету,, - Интернационална асоцијација криминалиста, Келебија, Октомври 2010;

- „ Аспекти борбе против транснационалног криминала и корупције,,,-Меѓународна научно- стручна конференција- „Методологија изградње система интегритета у институцијама на

- сузбијању корупције,, - Бања Лука, Република Српска, БиХ, Ноември, 2010, коавторски труд;
- ???- Меѓународна научна конференција -, Супротстављање тероризму-меѓународни стандарди и правна регулатива,, - Козара, Република Српска, БиХ, март,2010;
- ,,Поимно, научно и институционално одредување на тероризмот,, - Хоризонти- научно списание, УКЛЮ- Битола, 2010
- ,, Реформите и поставеноста на службите за спроведување на законите во борбата против тероризмот во светот и Република Македонија,, - Меѓународна конференција ,, Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Р. Македонија,, - Охрид, 2010
- Начини и процедури за оценување, вреднување, користење и размена на класифицирани информации,, - Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје, 2010;
- ,, Криминалистичко- информативна дејност кај кривичните дела против културното наследство и природните реткости,, - Тркалезна маса - ,, Заштита на културното наследство во РМ,, - Факултет за безбедност, 2010;
- ,,Методите криминалистичког деловања у функцији супротстављања организованом криминалитету,, - Меѓународна конференција- Полицијска кадемија на Р. Србија, Тара, 2010;
- ,, Криминалистичкото разузнавање во борбата против организираниот криминалитет,, - Годишник на ФОН, Скопје, 2009;
- ,,Цел, форма, и начини на реализација на информативен разговор како значајна оперативно- тактичка мерка,, - Годишник на Полицијската академија, 2007/2008 год.
- ,,Компаративен преглед на европските кривично-правни решенија за тероризмот,, - Годишник на Полицијска академија, бр. 2, Скопје, 2007
- ,, Кривичното дело тероризам во македонското кривично

законодавство,, - Научно списание, Универзитет „св. Климент  
Охридски,, - Битола, Година 2, број 2, Декември, 2006

- „Заштита на сведоци,, - Годишник на Полициска академија  
бр.1, 2006.

- „За целите на казнената политика- дали ги остваруваме,, -  
Македонска ревија за казнено право и криминологија год. 12,  
бр.2 , 2005 година.

## КОНФЕРЕНЦИИ

1. Меѓународна конференција “ Сузбијање криминала у оквиру меѓународне полицијске сарадње“ - Тара, јуни, 2011
2. Меѓународна конференција “ Police authorities of candidate countries“- СЕРОЛ, Логнес, Франција, 2011
3. Меѓународна конференција “Leadership: gift or learning process“- СЕРОЛ, Брисел, Белгија, јуни 2010
4. Меѓународна конференција “Police cooperation- Western Balkans Conference“ - СЕРОЛ, Софија, Бугарија, мај 2010
5. Меѓународна конференција “Сузбијање криминала и европске интеграције“- Тара, Р. Србија, 2010
6. Трибина “Измени во законот за оружје“- МВР на РМ, април 2010.
7. Семинар “Proceeding in terrorist financing cases“- АТА програмата, Скопје, 2009
8. Семинар за “Превенција од насилство“-Светска здравствена организација, Скопје, ноември 2009
9. Конференција “Методи на спротивставување на финансирање на тероризмот“- Маршал центар, Скопје 2008
10. Полициска Академија- Скопје, работилница-Имплементација на Законот за полиција“-2008 год.
11. Полициска Академија- Скопје, работилница - “Образование на кадри од областа на безбедноста“ 2008 год.
12. Факултет за безбедност- Скопје, “150-та годишнина од раѓањето на Иван Вучетик“ 2008
13. ОПДАТ во соработка со ОБСЕ, Здружение за кривично право и криминологија на РМ, Влада на РМ и Министерство за правда, Работилница на тема “Проблеми во примената на специјални истражни мерки“ 2007.Скопје;
14. Филозофски факултет-Скопје, меѓународна конференција “Глобализација, мир, безбедност“ 2007, Скопје;
15. Меѓународна конференција “ International Investigation seminar“- АТА програмата, Софија ,Бугарија, декември, 2007
16. Министерство за надворешни работи, Фондација Фридрих Еберт и Центар за превенција и европски вредносри, Конференција “Зајакнување на регионалната стабилност преку човечка безбедност во Западен Балкан“ 2007,Скопје.
17. Министерство за надворешни работи, Иницијатива за градење мир и демократија, Фондација Фридрих Еберт, Регионална конференција за Превенција на Конфликти, Хумана безбедност, 2006, Скопје;
18. Курс за антитероризам, АТА меѓународна програма, Батон Руж, Луизијана, САД, септември 2006
19. Семинар “ Лидерство и менаџмент- модул1“- Твининг проект на МВР “Советодавна поддршка за реформите во полицијата“- Скопје, 2006
20. Семинар “ Лидерство и менаџмент- модул2“- Твининг проект на МВР “Советодавна поддршка за реформите во



- полицијата“- Скопје, 2006
21. Курс “Борба против трговија со луѓе“- ИОМ, Полициска академија, Скопје, март, 2006
  22. Семинар CARDS/CARPO PROJECT training Workshop and closing seminar-, Будимпешта, Унгарија, септември, 2006
  23. Семинар “ Персонален менаџмент“- Твининг проект на МВР “Советодавна поддршка за реформите во полицијата“- Охрид, 2006 Семинар “ Развој и кариера на персоналот“- Твининг проект на МВР “Советодавна поддршка за реформите во полицијата“- Охрид, 2006
  24. Семинар “ Управување со случаи од поголем обем“- АТА програма, Скопје, 2006
  25. Семинар “Обука за откривање на трговија со луѓе“- ИОМ, Скопје 2006
  26. НАТО- меѓународна конференција за развој и перспективи, Скопје 2006.
  27. Семинар “ Development of Reliable and Functioning Policing Systems, and Enhancing of Combating Main Criminal Activities and Police Co-operation in South Eastern Europe“- CARDS project, Брисел, 2005
  28. Семинар “Seminar on fighting against Organised Crime“- European Commission, Скопје, Април, 2005
  29. Семинар “ Development of Reliable and Functioning Policing Systems, and Enhancing of Combating Main Criminal Activities and Police Co-operation in South Eastern Europe“- CARDS project, Брисел, 2005
  30. Европската Комисија, TAИEX Assistance to Western Balkans, семинар за организиран криминал, април, Скопје, 2005;
  31. ОПДАТ во соработка со Здружението за кривично право и криминологија, семинар за казнената политика во Р.М., септември, Охрид, 2005;
  32. Министерство за надворешни работи, Иницијатива за градење мир и демократија, Фондација Фридрих Еберт, Регионална конференција за Превенција на Конфликти преку Интеграција“Македонија и регионот на пат кон ЕУ и НАТО-потреби, искуства и научени лекции“2005, Скопје;
  33. Семинар “combating trafficking in persons“- ИОМ, Охрид, 2005
  34. Семинар “ Advanced Tradecraft course“- АТА програма, Скопје, 2005
  35. Остварил повеќе тематски студиски посети и тоа во:
  36. Рим, Р. Италија- размена на искуства за борба против трговија со луѓе и нелегална миграција.
  37. Будимпешта, Р. Унгарија, CARDS 2 проект на Совет на Европа.
  38. Батон Руж, Луизијана, САД- борба против тероризмот.
  39. Нови Пазар, Р. Србија- студиска посета на ниво на Факултети.
  40. Стокхолм, Норчепинг, Шведска-
  41. Софија, Бугарија
  42. Брисел, Белгија

- 43. Париз, Франција
- 44. Белград, Р. Србија
- 45. Бања Лука, Република Српска, БиХ
- 46. Тара, Р. Србија